

□

ПРЕДМЕТ:

Официјални правила
на Наградната игра "12-тиот Роденден на Рамстор!"

Член 1

ОФИЦИЈАЛНО ИМЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА

Официјално име на Наградната игра е "12-тиот Роденден на Рамстор!"

Организатор на наградната игра: Рамстор Македонија ДОО, со седиште на Ул. Св. Кирил и Методиј бр.13, Скопје (во понатамошниот текст Организатор).

Член 2

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НАГРАДНАТА ИГРА

Наградната игра ќе се одржи во период од 05.10.2017 - 23.11.2017

Член 3

ЦЕЛ НА НАГРАДНАТА ИГРА / ОРГАНИЗАТОР

Целта на оваа наградна игра е рекламирање на услугите на организаторот.

Член 4

ОПИС НА НАГРАДНАТА ИГРА

Член 4.1

Територија на наградната игра

Наградната игра ќе се спроведува во сите Рамсторе маркети во Скопје, Тетово, Куманово, Кичево, Охрид, Струга, Струмица на следниве адреси :

Маркет	Адреса
Вардар	ул. Кирил и Методиј бр.13 Скопје
Капитол	Бул.Јане Сандански бр.71, Скопје
Чаир	Ул.Георги Попхристов бр.2,Скопје
Ново Лисиче	Бул.Видое Смилевски-Бато бр.10-а,Скопје
Горно Лисиче	Ул.Фебруарски поход 46-Аеродром,Скопје
Капиштец	Ул.Васил Горгов бр.20а,Скопје
Кисела Вода	Ул.Борис Трајковски бр.64,Скопје
Собрание	Ул.Даме Груев бр.1 влез 1, Скопје
Водно	Ул Тодор Александров бр.83,Скопје
Тетово 1	Ул.Маршал Тито бб Палма Мол, Тетово
Тетово 2	Ул.Маршал Тито бр.21 АТА, Тетово
Тетово 3	Ул.Вон Вардарска Бр.1, Тетово
Куманово	Ул.Трета Македонска бригада бр.68, Куманово
Охрид	Ул.Климент Охридски бр.1,комплекс Летница
Струга	Ул.Маршал Тито бр.116а, Струга
Струга експрес	Ул.Пролетерска бригада бр.20, Струга
Дебар Маало	Ул.Благој Давков бр.2-Центар , Скопје
Аеродром	Ул.Милан Зечар бр.6, Скопје
Кичево	Ул.Булевар ослободување бр.1, Кичево
Сити мол	Ул.Љубљанска бр.4-Карпош, Скопје
Куманово експрес	Ул. Христијан Тодоровски Карпош бр.97 Куманово
Охрид експрес	Ул. Јане Сандански бр. 98 А Охрид
Струмица	Ул.Благој Јанков-Мучето бр.16 Струмица

Член 4.2

ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА

Наградната игра "12-тиот Роденден на Рамстор!" започнува на 05.10.2017 во 08:00 часот и завршува на 23.11.2017 година во 22:00 часот.

1. Право на учество во наградната игра имаат сите полнолетни купувачи чии фискални сметки имаат вредност од 1000 денари и повеќе.

2. Времетраењето на наградната игра е од 05.10.2017 година до 23.11.2017 година. Во наградната игра ќе учествуваат фискалните сметки издадени во периодот 05.10.2017 до 23.11.2017 – од 08:00 до 22:00 часот.
3. Доколку постојат фискални сметки направени точно до 22:00 часот на 23.11.2017, истите ќе се земат во предвид и ќе имаат право на учество доколку се пријават најдоцна до следниот ден до 12:00 на инфо пултовите лоцирани во секој Рамсторе маркет каде што ќе бидат давани купоните за учество во наградната игра.
4. Извлекување на наградите ќе се одржи на 01.12.2017 година петок во 12:00 часот во ТЦ Рамстор Мол пред маркетот , а ќе биде контролирано од комисија составена од еден претставник од Рамсторе и нотар.
5. Еднаш искористена фискална сметка, не може повторно да учествува во наградната игра.
6. Фондот на награди за наведениот период е ограничен и се состои во доделување на: 1 (една) главна награда –возило Hyundai Tucson и 12 вредносни ваучери за патување од туристичка агенција Савана .
7. Секој учесник во наградната игра, со самото учество се согласува дека доколку биде извлечен како добитник на една од наградите неговото име и презиме може да биде објавено на официјалните Веб страни на Рамсторе Македонија.
8. Наградите можат да се подигнат веднаш, а најдоцна во рок од 60 дена од денот на извлекувањето, во административните простории на Рамсторе Македонија на ул. Св.Кирил и Методиј бр.13,Скопје.
9. Добиената награда, неможе да се замени со друг/а и не постои никаков друг вид на надоместок.
10. Учесниците однапред се согласни со правилата на наградната игра.
11. Сите вработени во Рамстор Македонија ДОО, како и членовите на нивните потесни семејства не можат да учествуваат во наградната игра.
12. Во случај на неправилност и не придржување до пропишаните правила, организаторот Рамстор Македонија го задржува правото да го дисквалификува учесникот.
13. Начин на учество во наградната игра:

Чекор 1

Да приложи фискална сметка со износ еднаков или повисок од 1000 денари направени во Рамсторе маркетите на инфо пултовите при што добива награден купон. Купонот треба да биде пополнет од страна на потрошувачот со следниве лични податоци: Име и презиме, адреса и контакт телефон и уфрлен во посебно обележани и ставени на видно место кутии во маркетите.

Појаснување:

- За сметка од 1000 до 1999 денари, купувачот добива еден награден купон
- За сметка од 2000 до 2999 денари, купувачот добива два наградни купони
- За сметка од 3000 до 3999 денари, купувачот добива три наградни купони итн, т.е. за секои дополнителни 1000 денари се добива дополнителен награден купон

Чекор 2

По извршена верификација на фискалната сметка/и, одговорното лице го доделува потребниот број на наградни купони.

Чекор 3

Потрошувачот ќе треба да ги пополни сите податоци во наградните купони, истите да ги уфрли во кутиите најдоцна до 23.11.2017 до 22:00 часот по што кутиите ќе бидат затворени, и да ги чува фискалните сметки наведени во наградниот купон се до завршување на извлекувањето.

По затворањето на кутиите поставени во секој Рамсторе маркет, по што сите купони ќе бидат префрлени во еден голем сад од каде ќе се изврши извлекувањето во Трговскиот центар Рамсторе мол пред маркетот .

Чекор 4

На ден 01.12.2017 во 12:00 часот во Рамстор Мол, лоциран на ул. Св. Кирил и Методиј бр.13, Скопје пред маркетот , ќе се изврши јавно извлекување на наградите во присуство на два члена комисија составена од нотар и еден претставник од Рамсторе Македонија.

Извлекувањето ќе се врши рачно од страна на една или две хостеси.

Член 4.3

Начин на доделување на наградите

- Извлекувањето ќе биде јавно.
- Извлекувањето на главната награда возило и вредносните ваучери за патување ќе се изврши на 01.12.2017 12:00 часот.
- Дополнително ќе бидат извлечени уште 5 потенцијални добитници кои ќе бидат заведени во посебна листа за дополнителни потенцијални добитници.
- Доколку некој од добитниците биде присутен на јавното извлекување, подигнувањето на наградата може да ги изврши веднаш по проверка на веродостојноста на податоците
- Секој од добитниците телефонски ќе биде известен од страна на Организаторот за добиената награда и истата ќе може да ја подигне во рок од 60 дена од денот на извлекувањето, во административните простории на Рамсторе Македонија на ул. Св.Кирил и Методиј бр.13,Скопје.
- После истекот на предвидениот рок, Организаторот нема никаква одговорност околу наградите.
- Добитникот на наградата при подигање на наградите треба да приложи валиден документ за идентификација и да ги покаже фискалните сметки наведени во наградниот купон. Доколку при идентификација на добитникот се утврди дека не ги исполнува условите за учество во наградната игра согласно наведените правила, наградата ќе биде доделена на следниот добитник кој е на посебната листа на дополнителни потенцијални добитници.
- Доколку добитникот и сите дополнителни потенцијални добитници го изгубат правото на наградата, истата се смета дека не е подигната и останува во сопственост и располагање на Организаторот.

- Доделувањето ќе се врши со лично предавање на главната награда и останатите споредни награди во административните просториите на Рамсторе Македонија. Објавување на слика или лик на добитниците содржани во фотографии, аудио и видео записи или учество на јавни настапи за цели на рекламирање на Организаторот во врска со наградната игра, ќе биде предмет на дополнителна согласност на добитниците, за што добитниците немаат право на дополнителен надомест.

- Рамсторе ќе го плати персоналниот данок на добитникот. Добитникот може да ја пренесе наградата доколку не е во можност истата да ја искористи само на членовите на потесното семејство со заверена изјава врз основа на која наведува на кое лице го пренесува правото на користење на наградата.

Како членови на потесното семејство се сметаат: родители, брат или сестра, деца и брачен другар.

- Списокот на добитници ќе биде објавен на официјалната веб страна на Рамсторе Македонија www.ramstore.com.mk, веднаш по завршување на извлекувањето.

Член 4.4

Одговорност

- Целокупниот награден фонд ќе биде обезбеден од организаторот.
- Организаторот ќе биде одговорен до моментот на подигнување на наградите од страна на добитниците.
- Со плаќање на персоналниот данок и преземањето на наградите, престануваат понатамошните обврски на Организаторот на наградната игра спрема добитниците.
- Организаторот нема никаква одговорност која може да произлезе од користење на наградите, како и плаќање по основ на штети или тужби кои на некаков начин се поврзани со користење на наградите

Член 5

ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО НАГРАДНАТА ИГРА

Право на учество во наградната игра има секое полнолетно физичко лице (со наполнети 18 години), освен лицата кои се вработени кај Организаторот Рамсторе Македонија ДОО и членовите на нивните потесни семејства (родители и деца, брат, сестра, сопруг или сопруга)

Член 6

ИЗВЕСТУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ЗА ОФИЦИЈАЛНИТЕ ПРАВИЛА

Официјалните правила на наградната игра по добивањето согласност од Министерството за финансии пред започнување на наградната игра, ќе бидат објавени на web страната на Организаторот www.ramstore.com.mk, како и на информативните пултототи во секој Рамсторе маркет.

Учесниците во Наградната игра, за Официјалните правила на играта ќе можат да се информираат преку информативно-рекламните материјали кои ќе бидат поставени на видни места во секој Рамсторе маркет, печатени и електронски медиуми (телевизији, радија, портали, банери, постери, флаери и сл)

Член 7

НАГРАДЕН ФОНД

Член 7.1

Награди од наградната игра

Наградниот фонд се состои од :

НАЗИВ	ПОЕДИНЕЧНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ДДВ	ПОЕДИНЕЧНА ВРЕДНОСТ СО ДДВ	КОЛИЧИНА	ВКУПНА ВРЕДНОСТ СО ДДВ
1. Возило Hyundai Tucson			1	
2. Вредносни ваучери за патување од Туристичка агенција Савана		60.000,00	12	
Вкупно				

*Организаторот не сноси одговорност за исправноста на автомобилот како и гаранција на истиот паѓа на товар на добавувачот Кореа Ауто Трејд Скопје, со седиште на ул.Скупи бр.37 , Скопје.

Член 8

ДАНОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДОБИТНИЦИТЕ НА НАГРАДИТЕ

Даночните обврски за добитниците на награда ги плаќа Организаторот на Наградната игра во име и за сметка на добитникот.

Член 9

СПОРОВИ КОИ БИ МОЖЕЛЕ ДА НАСТАНАТ ВО ТЕКОТ НА НАГРАДНАТА ИГРА

Во текот на Наградната игра може да дојде до спор помеѓу Организаторот и учесниците во Наградната игра. Спор може да настане во случај ако некоја од наведените страни не се придржува кон Официјалните правила на Наградната игра кои се погоре образложени. Во случај на било каков спор меѓу Организаторот и Учесниците во наградната игра, таквиот спор ќе биде решен на мирољубива основа.

Член 10

РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИГОВОР

Секој учесник има право на приговор во рок од 8 дена од денот на завршувањето на наградната игра
Организаторот на Наградната игра ќе одговори на приговорот во рок од 5 дена од денот на приемот на истиот.

Ramstore Macedonia DОО

Управител
Ајхан Узун
